

Врз основа на член 71 од Статутот на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, Управниот одбор на Банката на ден 22.10.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за измена и дополнување на Тарифата на надоместоци на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје

Се менува и дополнува Тарифата на надоместоци на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, со следното:

1. Се менува тарифен број 4.3.3. Блокада/деблокада/исправка за правни лица. Надоместокот од 350 мкд по ставка се менува на 600 мкд по ставка. Тарифниот број се менува и гласи:

Тарифен број	Опис	Надоместок
4.3.3.	Блокада / деблокада / исправка на решение	600 мкд по ставка

Образложение: Пазарни услови и зголемена тарифа на КИБС во делот на ставките за прием и обработка на записи со информација за блокирање на трансакциска сметка.

2. Се менува тарифен број 6.1.1 се врши промена на прагот на градација на клиентите која во моментот е до и над 60.000.000,00 мкд годишен прилив. Градацијата ќе биде до и над 30.000.000,00 мкд годишен прилив. Надоместокот останува непроменет. Тарифниот број се менува и гласи:

Тарифен Број	Опис	Надоместок	
		Интернет	Шалтер
6.1.1.	Износ на вкупни годишни приливи		
а	За клиенти со износ на вкупни годишни приливи до 30 милиони денари	0,05% од износот на пласманот, мин. 50 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ	0,1% од износот на пласманот, мин. 100 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ
б	За клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,05% од износот на пласманот, по договор, мин. 50 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ	0,1% од износот на пласманот, по договор, мин. 100 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ

Образложение: Пазарни услови

3. Се менува тарифен број 6.6.1. при што се врши промена на прагот на градација на клиентите која во моментот е до и над 60.000.000,00 мкд годишен прилив. Прагот на градацијата ќе биде до и над 30.000.000,00 мкд годишен прилив. Надоместокот останува непроменет. Тарифниот број се менува и гласи:

Тарифен Број	Опис	Надоместок
6.6.1.	Надоместок за разгледување на барање за издавање на гаранции (со исклучок на гаранција обезбедена со депозит)	
а	За клиенти со износ на вкупни годишни приливи до 30 милиони денари	
	- до 3.000.000 денари	50 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ
	- од 3.000.000,00 – 6.000.000 денари	100 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ
	- од 6.000.000,00- 10.000.000 денари	150 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ
	- над 10.000.000 денари	0,10% од износот на гаранцијата
б	За клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	
	- до 1.000.000 денари	20 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ
	- од 1.000.000,00 – 3.000.000 денари	50 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ
	- од 3.000.000,00 – 6.000.000 денари	100 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ
	- од 6.000.000,00 – 10.000.000 денари	150 ЕУР во денарска противредност по среден курс на НБРСМ
	- над 10.000.000 денари	0,1% од износот на гаранцијата

Образложение: Пазарни услови

- Се менува тарифен број 6.6.2. се врши промена на прагот на градација на клиентите која во моментот е до и над 60.000.000,00 мкд годишен прилив. Градацијата ќе биде до и над 30.000.000,00 мкд годишен прилив. Вооедно се врши промена на минимум надоместокот. Процентот останува непроменлив. Во истиот тарифен број се

воведува и став д) за надоместок со обезбедување контрагаранција. Тарифниот број се менува и гласи:

Тарифен Број	Опис	Надоместок
6.6.2.	Издавање на банкарска гаранција	
а	со парично покритие (за сите типови на гаранции) за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,10% месечно или мин. 1.500 мкд
	со парично покритие (за сите типови на гаранции) за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,05% месечно или мин. 1.500 мкд
б	со непарично покритие - гаранции за лицитација за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,25% месечно или мин. 2.000 мкд
	со непарично покритие - гаранции за лицитација за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,15% месечно или мин. 2.000 мкд
в	со непарично покритие – царински гаранции (за закуп, општи, транзитни) авансни и чинидбени гаранции - за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,40% месечно или мин. 2.000 мкд
	со непарично покритие - царински гаранции (за закуп, општи, транзитни) авансни и чинидбени гаранции - за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,25% месечно или мин. 2.000 мкд
г	со непарично покритие – платежни гаранции - за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,4% месечно или мин. 2.000 мкд
	со непарично покритие - платежни гаранции - за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,3% месечно или мин. 2.000 мкд
д	Обезбедување со контрагаранција за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,15% месечно или мин. 1.500 мкд
	Обезбедување со контрагаранција за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,10 % месечно или мин. 1.500 мкд

Образложение: Пазарни услови

5. Се менува тарифен број 7.1.2. Ностро акредитиви и се врши промена на прагот на градација на клиентите која во моментот е до и над 60.000.000,00 мкд годишен прилив. Градацијата ќе биде до и над 30.000.000,00 мкд годишен прилив. Вооедно се

врши промена на минимум надоместокот. Процентот останува непроменлив. Во тарифниот број 7.1.2 се додава став б) за надоместок со обезбедување контрагаранција, следствено на тоа тарифниот број 7.1.2. се разградува на став а и став б). Тарифниот број се менува и гласи:

Тарифен Број	Опис	Надоместок
7.1.2. а)	Со положено покритие во висина на акредитивот	
	за клиенти со вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,15% месечно мин. 1.800 мкд
	за клиенти со вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,07% месечно мин. 1.800 мкд
7.1.2. б)	Обезбедување со контрагаранција	
	за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,20% месечно или мин, 1.800 мкд
	за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,12 % месечно или мин, 1.800 мкд

Образложение: Пазарни услови

6. Се менува тарифен број 7.1.3. Ностро акредитиви и се врши промена на прагот на градација на клиентите која во моментот е до и над 60.000.000,00 мкд годишен прилив. Градацијата ќе биде до и над 30.000.000,00 мкд годишен прилив. Вооедно се врши промена на минимум надоместокот. Процентот останува непроменлив. Тарифниот број се менува и гласи:

Тарифен Број	Опис	Надоместок
7.1.3.	Со други инструменти на обезбедување, за клиенти со вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,4% месечно мин. 2.000 мкд
	Со други инструменти на обезбедување, за клиенти со вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,3% месечно мин. 2.000 мкд

Образложение: Пазарни услови

7. Се менува тарифен број 8.1.1. Ностро гаранции издадени од банката, и се врши промена на прагот на градација на клиентите која во моментот е до и над 60.000.000,00 мкд годишен прилив. Градацијата ќе биде до и над 30.000.000,00 мкд годишен прилив. Вооедно се врши промена на минимум надоместокот. Процентот останува непроменлив. Тарифниот број се менува и гласи:

8.

Тарифен Број	Опис	Надоместок
8.1.1.	Со положено покритие во висина на гаранцијата, за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,15% месечно или мин. 1.800 мкд, дополнително вистински направените трошоци

	Со положено покритие во висина на гаранцијата, за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,07% месечно или мин. 1.800 мкд, дополнително вистински направените трошоци, по договор
--	--	--

Образложение: Пазарни услови

9. Се менува тарифен број 8.1.2. и се врши промена на прагот на градација на клиентите која во моментот е до и над 60.000.000,00 мкд годишен прилив. Градацијата да биде до и над 30.000.000,00 мкд годишен прилив. Вооедно се врши промена на минимум надоместокот. Процентот останува непроменлив. Тарифниот број се менува и гласи:

Тарифен Број	Опис	Надоместок
8.1.2.	Со други инструменти за обезбедување, за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,4% месечно или мин. 2.000 мкд, дополнително вистински направените трошоци
	Со други инструменти за обезбедување, за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,4% месечно или мин. 2.000 мкд, дополнително вистински направените трошоци

Образложение: Пазарни услови

10. Се менува тарифен број 9.5.4.2. надоместок за воведување на ВПОС од по договор на 1.000,00 мкд еднократно. Тарифниот број се менува и гласи:

Тарифен број	Опис	Надоместок
9.5.4.2.	воведување на ВПОС	1.000 мкд - еднократно

Образложение: Пазарни услови

11. Се менува тарифен број 9.5.5.1 Месечен надоместок за одржување на ПОС Терминал без трансакции од 1.000 мкд по ПОС на 1.500 мкд по ПОС. Тарифниот број се менува и гласи:

Тарифен број	Опис	Надоместок
9.5.5.1.	Месечен надоместок за одржување на ПОС Терминал без трансакции	1.500 мкд по ПОС

Образложение: Пазарни услови

12. Се менува тарифен број 9.5.5. Месечен надоместок за одржување на ПОС Терминал од 600 мкд на 1.000 мкд и месечниот промет од 30.000 мкд се менува на 60.000 мкд. Тарифниот број се менува и гласи:

Тарифен број	Опис	Надоместок
9.5.5.	Месечен надоместок за одржување на ПОС Терминал	1.000 мкд по ПОС терминал кој остварува месечен промет $\leq$ 60.000денари

Образложение: Пазарни услови

13. Се менува 25.2.6 Блокада/деблокада/исправка за физички лица. Надоместокот од 250 мкд по ставка се предлага да се промени на 500 мкд по ставка. Тарифниот број се менува и гласи.

Тарифен број	Опис	Надоместок
25.2.6.	Блокада, деблокада, исправка на решение	500 мкд по ставка

Образложение: Пазарни услови и зголемена тарифа на КИБС во делот на ставките за прием и обработка на записи со информација за блокирање на трансакциска сметка.

Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето и истата ќе се применува од 01.01.2026 година.

Одлуката се доставува до сите дирекции, експозитури и архивата на Банката.

Одлука да се објави на интернет страната на Банката и за истата да се известат клиентите на начинот уреден во актите на Банката.

УО. број: 0202/2-140/2025
22.10.2025 година

